



ИЗЈАВА
за прифаќање на кандидатура за градоначалник од редовите на
Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија

Врз основа на одредбите од Статутот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како и Правилникот за постапката, начинот и критериумите за утврдување на кандидати за членови на советите на општините и советот на град Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на град Скопје за локалните избори 2021 година, на ден _____ јас _____

(целосно наведено име и презиме)

дата на раѓање _____ со постојано место на живеење _____ Изјавувам дека:

(адреса од лична карта)

Се согласувам со кандидатурата за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за општина/градот Скопје _____ за локалните избори 2021 година.

Во согласност со горенаведеното Изјавувам дека:

- Во извршувањето на општествената функцијата, ќе бидам, отворен, непосреден и достапен, објективно и навремено ќе ја информирам јавноста за одлуките и постапките поврзани со извршувањето на својата функција и ќе се залагам во целост да ја оправдам дадената доверба од граѓаните.

- Во вршењето на својата функција, нема да ја злоупотребувам својата положба за да остварам лична корист, корист за своето семејство, или за било кое друго лице. Ќе работам транспарентно и одговорно и преку својот личен пример ќе давам континуиран придонес во борбата против сите облици на незаконито работење на сите нивоа.

- Својата функција ќе ја извршувам согласно Уставот и законите на Република Северна Македонија, раководејќи се исклучиво од интересите на сите граѓани во општината/градот Скопје.

- Ќе се борам и спротиставувам на сите облици на полова, родова, расна, етничка, верска, политичка, културна или било каква друга дискриминација, почитувајќи ги различностите и правата на другите преку вреднување на принципите и вредностите едно општество за сите граѓани.

- Се обврзувам за целовреметраење на општествената функција во континуитет за спроведување и реализација на проект/проекти за постојана комуникација со граѓаните (од аспект на прием на предлози и преставки се до нивно решавање и известување за истите).

(место и датум на потпишување)

КАНДИДАТ

(име и презиме)

(своерачен потпис)